

ГЕНЕРАЛОТ ГОТОВИНА, ПОЛЕКА ГО ЗАТВОРА КРУГОТ НА ХАШКИОТ ТРИБУНАЛ!

Најбараниот хрватски бегалец - генералот Анте Готовина, кој во 2001 година Хашкиот суд го обвини за воени злосторства направени во текот на операцијата "Олуја", минатата седмица беше уапсен на Канарските острови. Готовина, кој во својата земја важи за херој од татковинската војна, беше во бегство од 2001 година, и благодарение на неколкуте лажни идентитети, речиси четири години Хашкиот суд не можеше да му влезе во трага. Обрачот околу него сериозно почна да се стега откако Европската уни-

и Владата на Санадер, всушност се случи она што во нормалните демократии се нарекува народ. Тој народ, кој го сочинува државата, масовно излезе на протести бранејќи го угледот на својот генерал, односно, како што рекоа дел од нив, угледот на сопствената држава. На масовниот протест одржан на сплитската "рива", на кој присуствуваа 100.000 граѓани, неговите најблиски соработници и војници зборуваа за херојството на Готовина, иако овој хрватски генерал е обвинет од страна на Хашкиот трибунал за злосторство против човештвото, направено во текот, но и по операцијата "Олуја". Во обвине-



■ Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА

ја јасно и недвосмислено ѝ соопшти на Република Хрватска дека со неа нема да почне преговори за влез во Унијата сè додека Готовина е во бегство.

Оттогаш почна и напорната потрага по Готовина, односно хрватските власти, под притисок на јавноста, речиси и никогаш сериозно не се обидоа да го побараат сè до 8 декември, кога шпанската полиција го уапси на еден канарски остров, каде што хрватскиот генерал престојувал веќе неколку дена, под едно од неколкуте негови лажни имиња, Кристијан Хорват.

Оваа вест, која за Хрватите одекна како гонг, дојде токму од устата на хашката обвинителка Карла дел Понте, и тоа не од Хаг, туку од Белград, што беше дополнителна провокација за следбениците, или за воените другари на генералот Анте Готовина. А, како долевање масло на огнот беше и изјавата на Дел Понте, во која таа отворено им се заблагодари на хрватските власти за досегашната соработка.

По оваа изјава, во која меѓу "предавниците" се смести

нието на Готовина се наведува дека заедно со уште тројца други високи воени лица, како и поранешниот претседател на Република Хрватска, Фрањо Туџман, тој учествувал во злосторнички чин, чија цел била присилно иселување на српското население од регионот на Краина. Но, и покрај ваквото обвинување, вината на Готовина допрва ќе се докажува во Хаг, каде тој веќе се наоѓа. Сепак, тоа не беше проблем хрватскиот народ масовно да му изрази поддршка на својот херој од татковинската војна.

Дали оваа приказна ве потсетува по нешто на Македонија?

Секако не. Од повеќе причини.

Прво, затоа што кога единствениот херој од Република Македонија, Љубе Бошкоски, замина за Хаг, не излезе ниту една педа народ за да протестира. Второ, затоа што македонската Влада не само што не направи ништо за "брат" Љубе да не отиде во Шевенинген, туку и пред да го побара Хашкиот трибунал, таа практично таму и го испрати. И трето, затоа што дел



ДЕЛ ПОНТЕ ЗАДОВОЛНА ОД АПСЕЊЕТО НА ГОТОВИНА

АПСЕЊЕТО НЕ ДОНЕСЕ СЛО

Фазли Велиу е подготвен да се појави како сведок за било кој случај од конфликтот во 2001 година, вклучувајќи го и случајот "Љуботен", иако во тоа време, односно кога се случила акцијата тој не се наоѓал во скопското село Љуботен. Своето сведочење, односно одговорите на прашањата, како што потенцира самиот, ќе ги темели на соѕнанијата од неговите блиски луѓе, кои подобро се запознати со случувањата во Љуботен.

од полицискиот кадар со кој Бошкоски војуваше во кумановскиот, тетовскиот и во гостиварскиот регион, денес се прави дека не се секава на ништо или, пак, што е уште полошо, се наоѓа на списокот на сведоци на Обвинителството!?

Единствената врска во оваа приказна е тоа што и Готовина и Бошкоски се хрватски државјани, и херои од татковинските војни, со таа разлика што едниот е признат, а другиот не е признат во својата земја!

Дали за тоа е виновен Бошкоски, или како и секогаш, во даден момент кај Македонците проработува синдромот на самоуништување, додека кај политичките партии моментот на добрата проценка на ситуацијата, што ќе значи покачување на нивниот рејтинг. А името на Бошкоски, барем за дел од македонскиот електорат, е добар залог за политичките партии за предизборен маркетинг. Како приближуваат изборите се чини дека неговото име сè почесто ќе го слушаме во јавноста.



ХРВАТСКИОТ ХЕРОЈ, НОВ СТАНАР НА ШЕВЕНИНГЕН

ѓаат 120 лица, од кои 90 се албански цивили од селото Љуботен, каде всушност и се случи "инцидентот", поради

кој Бошкоски се наоѓа во Шевенинген. Останатите, според наши добро информирани извори, за жал, се Ма-

кедонци, кои поради страв и тие да не заминат во Хаг, во последен момент ги смениле своите изјави дадени во Министерството за внатрешни работи, и сега се наоѓаат на спротивната страна!?

Сепак, она што деновиве ја потресе македонската јавност е текстот на албанскиот весник "Коха Диторе", кој излезе со информација дека првиот ешалон на владејачката Демократската унија за интеграција ќе биде првиот тим на сведоци против Љубе Бошкоски, кои ќе се појават во Хаг.

Имено, се шпекулира дека поранешните челници на ОНА, сегашниот претседател на ДУИ, Али Ахмети, потоа Гзим Острени и Фазли Велиу, ќе сведочат во најавениот хашки процес против поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски. Тројцата сегашни високи членови на владејачката ДУИ, според "Коха Диторе", ќе се појават во својство на сведоци за случајот "Љуботен", сведочејќи на штета на Бошкоски!?

Оваа информација на "Ко-

А КАРАЦИЌ И МЛАДИЌ ЌЕ БОДА ЗА БОШКОСКИ!?

ДУИ ПОДГОТВЕНА ДА МУ СУДИ НА МАКЕДОНСКИОТ ХЕРОЈ!

Пред отпочнувањето на судскиот процес против Бошкоски во Хашкиот суд, кој неофицијално се закажува дури за септември, веќе почнаа и првите шпекулации за тоа кој сè би можел да се најде на списокот на сведоци на Обвинителството, кои во Трибуналот ќе сведочат против Љубе Бошкоски. Според наши неофицијални информации, на списокот се нао-



БОШКОСКИ И НАТАМУ ВО ИСЧЕКУВАЊЕ!

ха Диторе" засега се наведува како шпекулација, иако официјално никој не ја демантира ниту, пак, ја потврдува, вклучувајќи го и кабинетот на портпаролката на Судот за воени злосторства за поранешна Југославија во Хаг. Пред сè, поради фактот што Судот нема обврска однапред да го открива идентитетот на сведоците кои би се појавиле во судницата, а истото важи и за адвокатите на Бошкоски.

Сепак, веројатноста челниците на ДУИ да се појават во својство на сведоци против Бошкоски, како што соопштуваат нашите извори,

не е исклучена. Всушност, тоа го потврдуваат и самите тие, потенцирајќи дека досега не добиле никаква покана, но доколку ја добијат ќе се појават во Хаг во својство на сведоци на Обвинителството.

Истото тоа го потврди и Фазли Велиу кој, како што изјави, е подготвен да се појави како сведок за било кој случај од конфликтот во 2001 година, вклучувајќи го и случајот "Љуботен", иако во тоа време, односно кога се случила акцијата, не се наоѓал во скопското село Љуботен. Своето сведочење, односно одговорите на прашањата, како што потенцира, ќе ги темели на сознанијата од неговите блиски луѓе, кои подобро се запознати со случувањата во Љуботен.

Тројцата високи функционери на ДУИ, кои во 2001 година имаа значајни функции во ОНА, односно Али Ахмети, лидер на ОНА, Гзим Острени, командант на Генералштабот на ОНА, и Фазли Велиу, политички лидер и главен за финансиите од дијаспората, и натаму комотно седат во своите функционерски столчиња, бидејќи едноставно Хашкото обвинителство не покренало обвинение против нив, како водачи на некогашната терористичка ОНА. Паралелно со тоа во место тапкаат и останатите четири случаи за кои, да потсетиме, Хаг се изјасни дека не е заинтересиран.

**СЕ СТЕГА ОБРАЧОТ
ОКОЛУ СРПСКИТЕ
БЕГАЛЦИ!**

Адвокатскиот тим на Љубе Бошкоски, иако не ја потврдува информацијата на "Коха Диторе", воопшто не е изненаден доколку првиот ешалон на Демократската унија за интеграција се најде на списокот на Обвинителството, кои ќе сведочат против Љубе Бошкоски. Според добрите познавачи на работата на Хашкиот суд, евентуално повиканата тројка од ДУИ, иако во спорниот момент не се наоѓала во Љуботен, сепак во Трибуналот би сведочела дека во ова скоп-

ско село не се наоѓале униформирани лица на ОНА. Ваквата изјава, велат нашите извори, тројката од ОНА најверојатно би ја поткрепила со изјавата на Назим Буши, познат како командант Адаши, кој за време на конфликтот во 2001 година, бил командант на 114. бригада на ОНА, која дејствувала во регионот на Кумановско. Според неговата изјава која, како што дознаваме, веќе се наоѓа во Хаг, дел од неговите војници побарале да заминат за Љуботен, што тој наводно не им го дозволил.

Со оваа изјава всушност ОНА би сакала да докаже дека во селото Љуботен имало само цивилни лица, што ќе рече, во ова село во дадениот момент македонската полиција дејствувала врз недоволно население!? Се очекува овие информации целосно да бидат демантирани од страна на адвокатите на Бошкоски, бидејќи Министерството за внатрешни работи поседува едно чудно документи кои говорат за присуство на униформирани лица од страна на ОНА.

Сепак, додека дојде тој момент Бошкоски и натаму ќе остане во затворот Шевенинген, бидејќи според најновите информации, отпочнувањето на судењето во април се одложува за септември. Дотогаш одбраната на Бошкоски ќе продолжи да работи на собирање доказен материјал.

Но, како спекулација во хашките кулоари се наведува и информацијата дека по апсењето на хрватскиот генерал Анте Готовина, нештата почнуваат да се менуваат, се разбира, во корист на Бошкоски. Имено, според наши неофицијални информации, Хашкиот суд и натаму целосно ѝ е посветен на тројката, за нив најважни обвинети. Едниот од нив веќе е во Хаг, односно генералот Готовина, додека другите двајца, Ратко Младиќ и Радован Караџиќ, сè уште се во бегство. Но, по апсењето на Готовина, обрачот околу нив постојано се стега, вклучувајќи го и притисокот врз нивната Влада до март да ги испорачаат



**КАРАѢИЌ И МЛАДИЌ: ДАЛИ НЕКОЈ ОД НИВ ДОБРОВОЛНО
КЕ СЕ ПРЕДАДЕ?**

во Шевенинген, доколку сакаат да добијат зелено светло за преговори со Европската унија.

Веројатноста барем еден од нив доброволно да се предаде е голема, велат нашите извори, кои потенци-

раат дека ако тоа се случи не е исклучена можноста Хаг да го изгуби интересот за Бошкоски и конечно да дозволи за делото "Љуботен" не само да му се суди од слобода, туку тоа и да го направат македонските судови!?

ПАСИВНО ПУШЕЊЕ
...ТКА НЕМА НИШТО ПАСИВНО

РИЗИЦИ

Соодносното пасивно пушење го зголемува ризикот речиси за:

- Рак на белите дробови за 20-30%
- Соодвет заболувања за 25-35%
- Астма за 40-60%
- Инфаркт за 80%

Вентилацијата не е решение за пасивно пушење. Системот за вентилација кој го зголемуваат надот со свеж воздух треба да работат со брзина приближна на торнадо за да можат значително да ги намалат ризиците по зданието. Системот кој го вентилираат воздухот исто така не се ефективни бидејќи такв ги отстрануваат единствените нештаниле од надот од цигарето, но не ја уништуваат и токсичните гасови кои претставуваат ризик.

Доколку ви не припаѓа, сепак осудување на надот од цигарето на едно исто пушат нона да му наштете на вашето здравје. Вентилацијата на надот од цигарите не пушта нон пушат се нарекува пасивно пушење (а пасивност и недоброволно или непланирано пушење).

Надот од цигарите на цигарата зголемува а многу поголемиот од надот кој го вдишавте пасивно (пропу филтрат). Влакноот во сабја во која се пушат цигарите околу 4.000 коленцели, и во просек околу 50 од нив се знаат или претставуваат една предизвикуваат рак.

Инфарктното зголемување на надот од цигарите во домот, на работното место или во некој бид може да има краткотрајни ефекти, како на пример иритација на очите, наддување на грлото или кашлица. Но, во долг рок, ефектите од пасивното пушење се многу поголеми.

**ШТО МОЖАМ ЈАС
ДА СТОРАМ**

**ОТКАЖЕТЕ СЕ ОД
ПУШЕЊЕ**

Вентилацијата не е решение за пасивно пушење. Системот за вентилација кој го зголемуваат надот со свеж воздух треба да работат со брзина приближна на торнадо за да можат значително да ги намалат ризиците по зданието. Системот кој го вентилираат воздухот исто така не се ефективни бидејќи такв ги отстрануваат единствените нештаниле од надот од цигарето, но не ја уништуваат и токсичните гасови кои претставуваат ризик.